



## ЦЕНОВНИК

## TRANSPORTER T6.1

МОДЕЛИ	Менувач	CO <sub>2</sub> (g/km комбин.)	Код	kW	Вкупна тежина (kg)	Корисна носивост (kg)	Цена EUR со ДДВ+Царина+Акци за	
Товарно кратко меѓускино растојание	2.0 l TDI®	5-степен	187	SHA1D2	66	2800	€ 28.401	1.760.834 ден.
	2.0 l TDI®	5-степен	195	SHA1E2	81	2800	€ 28.960	1.795.521 ден.
	2.0 l TDI®	6-степен	195	SHA1F1	110	2800	€ 30.937	1.918.120 ден.
	2.0 l TDI®	4MOTION® 6-степен	206	SHA1F5	110	2800	€ 34.161	2.117.985 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	210	SHA1F7	110	2800	€ 33.195	2.058.062 ден.
	2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	231	SHA1F9	110	2800	€ 36.418	2.257.927 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	221	SHA1H7	150	2800	€ 36.932	2.289.770 ден.
2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	218	SHA1H9	150	2800	€ 40.155	2.489.635 ден.	
Товарно долго меѓускино растојание	2.0 l TDI®	5-степен	188	SHH1D2	66	2800	€ 29.292	1.816.077 ден.
	2.0 l TDI®	5-степен	197	SHH1E2	81	2800	€ 29.851	1.850.764 ден.
	2.0 l TDI®	6-степен	197	SHH1F1	110	2800	€ 31.828	1.973.363 ден.
	2.0 l TDI®	4MOTION® 6-степен	208	SHH1F5	110	2800	€ 35.052	2.173.228 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	211	SHH1F7	110	2800	€ 34.086	2.113.305 ден.
	2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	232	SHH1F9	110	2800	€ 37.309	2.313.170 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	223	SHH1H7	150	2800	€ 37.823	2.345.013 ден.
2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	221	SHH1H9	150	2800	€ 41.046	2.544.878 ден.	
Комби кратко меѓускино растојание	2.0 l TDI®	5-степен	195	SHB1D2	66	2800	€ 30.022	1.861.394 ден.
	2.0 l TDI®	5-степен	197	SHB1E2	81	2800	€ 31.647	1.962.086 ден.
	2.0 l TDI®	6-степен	198	SHB1F1	110	2800	€ 33.799	2.095.520 ден.
	2.0 l TDI®	4MOTION® 6-степен	210	SHB1F5	110	2800	€ 36.809	2.282.174 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	210	SHB1F7	110	2800	€ 36.858	2.285.209 ден.
	2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	226	SHB1F9	110	2800	€ 40.687	2.522.586 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	211	SHB1H7	150	2800	€ 42.422	2.630.180 ден.
2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	225	SHB1H9	150	2800	€ 46.132	2.860.159 ден.	
Комби долго меѓускино растојание	2.0 l TDI®	5-степен	197	SHJ1D2	66	3000	€ 32.448	2.011.785 ден.
	2.0 l TDI®	5-степен	199	SHJ1E2	81	2800	€ 32.797	2.033.444 ден.
	2.0 l TDI®	6-степен	201	SHJ1F1	110	2800	€ 34.956	2.167.250 ден.
	2.0 l TDI®	4MOTION® 6-степен	214	SHJ1F5	110	3000	€ 37.990	2.355.386 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	214	SHJ1F7	110	2800	€ 38.039	2.358.421 ден.
	2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	230	SHJ1F9	110	3000	€ 42.490	2.634.354 ден.
	2.0 l TDI® DSG	7-степен автоматски	214	SHJ1H7	150	2800	€ 43.615	2.704.131 ден.
2.0 l TDI® DSG	4MOTION® 7-степен DSG	228	SHJ1H9	150	3000	€ 46.635	2.891.374 ден.	

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителни опции/или не можат да се комбинираат

Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на дополнителните опции и да ја провери порачката во системот порачки.

TDI® и 4MOTION® се запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.

Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.

Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.

Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена

Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.



ДЕЛ ОД СТАНДАРДНАТА ОПРЕМА ВО ВОЗИЛОТО

	Tovarno	Kombi
Делумно поцинкувана каросерија	●	●
Браници, ретровизори и рачки на вратите во црна боја	●	●
Решетка за ладење со две хром лајсни	●	●
Странична десна лизгачка врата	●	●
Задна единечна врата без прозор, се отвара нагоре	●	-
Задна единечна врата со прозор грејан, се отвара нагоре	○	●
Child-lock на лизгачките врати во патничкиот простор со електрична контрола	●	●
Без прозори во товарниот (патничкиот) дел	●	-
Фиксни странични прозори во товарниот (патничкиот) дел	-	●
Термоизолациони зелено тонирани стакла	●	●
ESP - електронска стабилизирачка програма	●	●
ABS - антиблокажни систем на сопирачките	●	●
ASR - контрола на пролизгување	●	●
EDL - електронско блокирање на диференцијалот	●	●
BA - асистенција при кочење	●	●
Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина	●	●
Асистенција при страничен ветер	●	●
Менувач во инструмент таблата тип "Joystick"	●	●
Start-stop систем со регенеративно сопирање	●	●
SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија	●	●
Резервоар 13l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue®	●	●
Електромеханички сервоуправувач (Servotronic), регулиран по висина и длабочина	●	●
Воздушно перниче за возач	●	●
Халогени светла со двојна оптика	●	●
Дневни светла	●	●
Регулирање на височината на фаровите	●	●
Задно светло за магла	●	●
Трето стоп-светло	●	●
Електронска заштита имобилајзер "Transponder"	●	●
Централно заклучување со далечинско управување, актив. / деактив. Однатре	●	●
Втор клуч со далечинско управување	●	●
Електрика на предни прозори	●	●
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење	●	●
Радио "Composition Audio" со TFT-дисплеј, USB и AUX-IN приклучок, читач на SD картичка	●	●
Подготовка за мобилен телефон Bluetooth	●	●
Електронски систем за греење	●	●
2 седишта напред во кабината	●	●
Фабричко обложување на седиштата во штоф "Double Grid"	●	●
Наслони за глава висинско подесиви	●	●
Тапациран кров во кабина, кров од фибер плоча во патничкиот/ товарниот простор - кај низок покрив	●	●
Облагање на страниците - фибер плоча полувисока	●	-
Облагање на страниците - фибер плоча до висина на прозорите	○	●
Гумен под во кабина	●	●
Без обложување на подот во товарниот (патничкиот) дел	●	●
Челични фелни 6.5J x 16, гуми 205/65 R16 C 107/105T, со намалено триење	●	●
Сет за поправка наместо резервна гума	●	●

● - сериски, ○ - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата



**TRANSPORTER T6.1**

**ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ**

		Код	Товарно*		Комби*	
Загревање и климатизација	Полуавтоматска клима во кабина "Climatic"	<b>KN6</b>	€ 1.306	80.987 ден.	€ 1.306	80.987 ден.
	Систем за греење во кабина и втор систем за греење во тов./патничкиот простор, со одделна контрола	<b>KC1</b>	€ 283	17.540 ден.	€ 283	17.540 ден.
	Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", и втор систем за греење во тов./патничкиот простор, со одделна контрола	<b>KC2</b>	€ 1.584	98.222 ден.	€ 1.426	88.385 ден.
	Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", втор испарувач и втор систем за греење и вентилација во тов./патничкиот простор	<b>KC4</b>	€ 2.011	124.684 ден.	€ 1.852	114.847 ден.
	Дополнителен грејач	<b>9M5</b>	€ 328	20.361 ден.	●	●
	Стационарно загревање на воздухот со тајмер	<b>ZW4</b>	€ 1.925	119.346 ден.	€ 1.925	119.346 ден.
	Стационарно загревање на воздухот со тајмер со далечинско управување	<b>ZW6</b>	€ 2.202	136.504 ден.	€ 2.202	136.504 ден.
	Стационарно загревање на воздухот и водата со тајмер со далечинско управување	<b>ZW7</b>	€ 3.050	189.123 ден.	€ 3.050	189.123 ден.
	Загревање на водата со тајмер	<b>7VE</b>	€ 1.202	74.505 ден.	€ 1.202	74.505 ден.
	Загревање на водата со тајмер со далечинско управување	<b>7VL</b>	€ 1.476	91.511 ден.	€ 1.476	91.511 ден.
Воздушни перничина	Воздушен филтер за земји со зголемена запрашеност со појдучан на заситеност	<b>1L2</b>	€ 122	7.550 ден.	€ 122	7.550 ден.
	Воздушни перничина за возач и совозач, со можност за деактивирање на совозачкото перниче	<b>4UF</b>	€ 332	20.590 ден.	€ 332	20.590 ден.
	Странични воздушни перничина + воздушни перничина за главата за возач и совозач	<b>4X3</b>	€ 481	29.817 ден.	€ 427	26.462 ден.
	Странични и завесни воздушни перничина за возач	<b>4X6</b>	€ 240	14.871 ден.	-	-
Инфозабава	Радио CD-MP3 "Composition Colour" со 6.5" екран во боја, 4 звучници, 2 USB приклучоци, Volkswagen Car-Net App-Connect	<b>ZI4</b>	€ 250	15.481 ден.	€ 250	15.481 ден.
	Радио систем "Composition Media" со 8" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за безжично поврзување, гласовни команди	<b>ZI6</b>	€ 584	36.223 ден.	€ 584	36.223 ден.
	Навигациски систем "Discover Media" со со 8" екран во боја, 6 звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за безжично поврзување, гласовни команди	<b>ZI7</b>	€ 1.010	62.609 ден.	€ 1.010	62.609 ден.
	Подготовка за мобилен телефон Comfort со функција за индуктивно полнење	<b>9U</b>	€ 353	21.886 ден.	€ 353	21.886 ден.
	Алармен систем со контрола на патничкиот простор, предупредувачка сирена, заштита од одвлекување	<b>7AQ</b>	€ 300	18.607 ден.	€ 300	18.607 ден.



TRANSPORTER T6.1

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

		Код	Tovarno*	Kombi*	
Комфор и функционалност	Помош за задржување во лента Lane Assist, темпомат	Z0W	€ 732 45.374 ден.	€ 732 45.374 ден.	
	Помош за задржување во лента Lane Assist, склопување на надворешни ретровизори	Z0V	€ 542 33.630 ден.	€ 542 33.630 ден.	
	Помош за задржување во лента Lane Assist, предупредување при промена на лента Side Assist, темпомат, склопување на надворешни ретровизори	Z0X	€ 1.274 79.005 ден.	€ 1.274 79.005 ден.	
	"Front Assist" со функцијата "City Emergency Braking"	6K2	€ 287 17.768 ден.	€ 287 17.768 ден.	
	Адаптивен темпомат ACC до 210 km/h и "Front Assist" со функцијата "City Emergency Braking"	PAC	€ 784 48.577 ден.	€ 784 48.577 ден.	
	Динамичко препознавање на сообраќајни знаци	QR9	€ 256 15.862 ден.	€ 256 15.862 ден.	
	Систем за регулација на брзина	8T6	€ 298 18.455 ден.	€ 298 18.455 ден.	
	Борд компјутер "Plus" и систем за детекција на замор	ZEN	€ 229 14.184 ден.	€ 229 14.184 ден.	
	Борд компјутер "Premium" со дисплеј во боја и систем за детекција на замор	ZEO	€ 368 22.802 ден.	€ 368 22.802 ден.	
	Паркинг сензор, позади	7X1	€ 341 21.124 ден.	€ 341 21.124 ден.	
	Паркинг сензор, позади и напред	7X2	€ 603 37.367 ден.	€ 603 37.367 ден.	
	Park Assist со паркинг сензор, позади и напред и за странична заштита	7X5	€ 825 51.170 ден.	€ 825 51.170 ден.	
	Камера со поглед позади	KA1	€ 266 16.472 ден.	€ 266 16.472 ден.	
	Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist со камера со поглед позади (динамички линии)	PAR	€ 533 33.020 ден.	€ 533 33.020 ден.	
	Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, сензори за паркирање, позади и камера со поглед позади (динамички)	PAS	€ 870 53.915 ден.	€ 870 53.915 ден.	
	Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, сензори за паркирање, напред и позади и камера со поглед позади	PAT	€ 1.129 70.006 ден.	€ 1.129 70.006 ден.	
	Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, Park Assist со сензори за паркирање, напред и позади, сензори за странична	PAU	€ 1.358 84.190 ден.	€ 1.358 84.190 ден.	
	Мултифункционален кожен волан	2FD	€ 369 22.878 ден.	€ 369 22.878 ден.	
	"Lights & Vision" пакет: внатрешен теровизор со автоматско затемнување, автоматско активирање на фаровите, "Coming Home" и "Leaving Home" функција, сензор за дожд (само со централно заклучување)	2AA	€ 241 14.947 ден.	€ 241 14.947 ден.	
	Греено ветробранско стакло (само со Z4A)	4GR	€ 210 13.040 ден.	€ 210 13.040 ден.	
	Надворешни ретровизори со електрично подесување, загревање и склопување	6XP	€ 150 9.304 ден.	€ 150 9.304 ден.	
	Маневрна регенерација на DPF филтер во состојба на мирување	9HC	€ 502 31.114 ден.	€ 502 31.114 ден.	
	Асистенција за долги светла Light Assist	8G1	€ 141 8.770 ден.	€ 141 8.770 ден.	
	Светла	Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините	8WH	€ 333 20.666 ден.	€ 333 20.666 ден.
		LED фарови со LED дневни светла, автоматско регулирање на висината на фаровите, LED задни светла	PXE	€ 1.182 73.285 ден.	€ 1.182 73.285 ден.
		LED фарови со LED дневни светла, автоматско регулирање на висината на фаровите, стандардни задни светла - кај задна дупла крилна врата	PXH	€ 1.022 63.372 ден.	€ 1.022 63.372 ден.
		LED дневни задни светла	8VG	€ 169 10.448 ден.	€ 169 10.448 ден.
Кука	Функција - во комбинација со ESP вкл. контрола на приколка	1D1	€ 654 40.570 ден.	€ 654 40.570 ден.	
	Демонгачка и заклучлива - во комбинација со ESP вкл. контрола на приколка	1D2	€ 811 50.255 ден.	€ 811 50.255 ден.	
	Подготовка за кука - во комбинација со ESP вкл. контрола на приколка	1D7	€ 232 14.413 ден.	€ 232 14.413 ден.	
	Подготовка за багажник - стандарден покрив	3S4	€ 128 7.931 ден.	€ 128 7.931 ден.	
	Втор акумулатор	8FB	€ 263 16.320 ден.	€ 263 16.320 ден.	
	За надворешни потрошувачи	IS1	€ 85 5.262 ден.	€ 85 5.262 ден.	
Лизгачки врати	Лизгачка врата - лево	5Q2	€ 740 45.908 ден.	€ 740 45.908 ден.	
	Електрично отварање на лизгачката врата, лево со серво затварање	5Q4	€ 1.290 79.996 ден.	€ 1.290 79.996 ден.	
	Лизгачка врата, лево со серво затварање	5Q7	€ 882 54.678 ден.	€ 882 54.678 ден.	
	Електрично отварање на лизгачката врата, десно со серво затварање	5R4	€ 549 34.012 ден.	€ 549 34.012 ден.	
	Лизгачка врата, десно со серво затварање	5R7	€ 141 8.770 ден.	€ 141 8.770 ден.	
	Електрично отварање на лизгачките врати, десно и лево со серво затварање	PT4	€ 1.839 114.008 ден.	€ 1.839 114.008 ден.	
Задна врата	Задната единечна врата без прозор со серво затварање	3RH	€ 143 8.846 ден.	- -	
	Задната единечна врата со прозор со серво затварање	3RJ	€ 143 8.846 ден.	€ 143 8.846 ден.	
	Задната единечна врата со прозор	ZH7	€ 36 2.212 ден.	- -	
	Електрично отварање на задната единечна врата	4E8	€ 46 2.822 ден.	€ 46 2.822 ден.	
	Електрично управување на задната единечна врата со серво затварање	ZEN	€ 840 52.085 ден.	€ 802 49.721 ден.	
	Задна дупла крилна врата со прозори	ZH1	€ 322 19.980 ден.	€ 287 17.768 ден.	
	Задна дупла крилна врата без прозори	ZH2	€ 287 17.768 ден.	€ 287 17.768 ден.	
	Мрежички за задна дупла крилна врата	4Y1	€ 41 2.517 ден.	€ 41 2.517 ден.	
Обложување на седиштата	Отварање на задната крилна врата под агол 250° (само кај долго растојание)	5V4	€ 450 27.911 ден.	€ 450 27.911 ден.	
	Систем за миене, брисач и греан заден прозор	4HS	€ 173 10.753 ден.	€ 135 8.389 ден.	
	Фабричко обложување со штоф "Bricks"	N0E	€ 108 6.711 ден.	€ 108 6.711 ден.	
	Фабричко обложување со синтетичка кожа "Mesh"	N2Q	€ 41 2.517 ден.	€ 41 2.517 ден.	
	Фабричко обложување со робушен штоф за седиштата во кабина, со синтетичка кожа "Mesh" за останатите седишта	N0R	€ 129 8.007 ден.	€ 129 8.007 ден.	
	Дупла клупа - вкупно три седишта, простор за складирање под клупата со заклучување	33C	€ 341 21.124 ден.	€ 341 21.124 ден.	
	Дупла клупа - вкупно три седишта, фиока за складирање под клупата	3SW	€ 426 26.386 ден.	- -	



TRANSPORTER T6.1

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

		Код	Tovarno*	Kombi*	
Седишта во кабина	Дупла клупа - вкупно три седишта, простор за складирање под клупата со заklучување, преклопување на наслонот	33D	€ 426 26.386 ден.	€ 426 26.386 ден.	
	Дупла клупа - вкупно три седишта, фикса за складирање под клупата, преклопување на наслонот	33E	€ 512 31.724 ден.	- -	
	Висинско подесување на возачко седиште	3L1	€ 48 2.974 ден.	€ 48 2.974 ден.	
	Висинско подесување на возачко и совозачко седиште	3L3	€ 106 6.558 ден.	€ 106 6.558 ден.	
	Наслон за раце за возачко и совозачко седиште	4S1	€ 194 12.049 ден.	€ 194 12.049 ден.	
	Наслон за раце за возачко седиште	4S2	€ 102 6.330 ден.	€ 102 6.330 ден.	
	Наслон за слабина за за возачко седиште	7P5	€ 46 2.822 ден.	€ 46 2.822 ден.	
	Наслони за слабина за за возачко и совозачко седиште	7P4	€ 102 6.330 ден.	€ 102 6.330 ден.	
	Наслони за слабина за седиштата во кабината (електрично подесување на возачкото, без наслон за слабина на совозачкото)	7P9	€ 173 10.753 ден.	€ 173 10.753 ден.	
	Загревање на возачкото седиште	4A1	€ 198 12.278 ден.	€ 198 12.278 ден.	
Загревање на двете седишта-посебна регулација	4A3	€ 402 24.937 ден.	€ 402 24.937 ден.		
Седишта во патнички простор	1-ви ред - 2 седишта лево со раконаслон кон ходникот	3UB	- -	€ 538 33.325 ден.	
	1-ви ред - 3 седишта - дупла клупа + единично седиште, десно со Easy Entry функција	3UE	- -	€ 1.039 64.439 ден.	
	1-ви ред - 3 седишта - дупла клупа + единично седиште, лево со Easy Entry функција	3UF	- -	€ 1.039 64.439 ден.	
	1-ви ред - 3- тројна клупа (преклопка)	3UM	- -	€ 811 50.255 ден.	
	1-ви ред - 3 седишта - 3 индивидуални седишта, со Easy Entry функција на надворешните седишта	4C4	- -	€ 1.215 75.344 ден.	
	2-ри ред - 3-тројна клупа, преклопка (не може да биде користена во 3-ти ред)	3VF	- -	€ 811 50.255 ден.	
	2-ри ред - 2 седна клупа со раконаслон	3VB	- -	€ 538 33.325 ден.	
	3-ти ред - 3 седишта - само кај долго растојание	3WB	- -	€ 811 50.255 ден.	
	Модуларен систем за поставување на седиштата	2Q1	- -	€ 149 9.227 ден.	
	Облагање на подот со тепих во кабината	5AE	€ 97 6.024 ден.	€ 97 6.024 ден.	
Под	Гумен под во тов./патничкиот простор	ZU2	€ 212 13.117 ден.	€ 212 13.117 ден.	
	кај долго растојание	ZU2	€ 250 15.481 ден.	€ 250 15.481 ден.	
	Универзален под во тов./патничкиот простор	ZU0	€ 426 26.386 ден.	€ 426 26.386 ден.	
	кај долго растојание	ZU0	€ 456 28.292 ден.	€ 456 28.292 ден.	
	Гумен под, Загревање на кабина патнички простор, Влезно скалило осветлено, Дополнителен греач	ZS9	- -	€ 806 49.950 ден.	
	кај долго растојание	ZS9	- -	€ 836 51.856 ден.	
	Преграден ѕид/ тапацирање	Преграден ѕид - висок, без прозорец	Z22	€ 277 17.158 ден.	- -
		Преграден ѕид - висок, со фиксен прозорец	Z23	€ 325 20.132 ден.	- -
		Преграден ѕид - висок, со лизгачки прозорец	Z24	€ 392 24.327 ден.	- -
		Преграден ѕид - висок, без прозорец	3CF	- -	€ 277 17.158 ден.
Преграден ѕид - висок, со фиксен прозорец		3CG	- -	€ 325 20.132 ден.	
Преграден ѕид - до пола висина		3CQ	- -	€ 155 9.609 ден.	
Тапацирање со фибер плоча до пола висина на странични панели во товарниот простор		5DB	€ 263 16.320 ден.	● ●	
кај долго растојание		5DB	€ 312 19.370 ден.	● ●	
Тапацирање со плута до цела висина на странични панели во товарниот простор, С-шини за побезбедување товар поставени на страниците		Z20	€ 488 30.275 ден.	- -	
кај долго растојание		Z20	€ 571 35.384 ден.	- -	
Прозори	Лизгачки прозор напред, фиксен прозорец позади во тов./патничкиот простор, лево	4FN	- -	€ 261 16.167 ден.	
	Фиксен прозор напред, затворен панел позади во тов./патничкиот простор, лево	4FT	€ 226 14.032 ден.	б.д. б.д.	
	Лизгачки прозор напред, затворен панел позади во тов./патничкиот простор, лево	4FU	€ 491 30.427 ден.	€ 261 16.167 ден.	
	Лизгачки прозор напред, фиксен прозорец позади во тов./патничкиот простор, десно	4JN	- -	€ 261 16.167 ден.	
	Фиксен прозор напред, затворен панел позади во тов./патничкиот простор, десно	4JT	€ 226 14.032 ден.	б.д. б.д.	
	Лизгачки прозор напред, затворен панел позади во тов./патничкиот простор, десно	4JU	€ 491 30.427 ден.	€ 261 16.167 ден.	
	Затемнети прозори во патничкиот простор	QL5	€ 378 23.412 ден.	€ 378 23.412 ден.	
	Тркапа и гуми	Челично дезервно тркапо	1G2	€ 73 4.499 ден.	€ 73 4.499 ден.
		Алуминиумско резервно тркапо	1G3	€ 292 18.073 ден.	€ 292 18.073 ден.
		Сигурносна завртка за Алуминиумски фелни	1PB	€ 43 2.669 ден.	€ 43 2.669 ден.
Челични фелни 7J x 17		CS4	€ 758 46.976 ден.	€ 758 46.976 ден.	
Алуминиумски фелни "Atacaj" 7J x 17, сребрени, поклопци за алуминиумски фелни		Z0B	€ 1.779 110.271 ден.	€ 1.779 110.271 ден.	
Алуминиумски фелни "Atacaj" 7J x 17, црни, полирани, поклопци за алуминиумски фелни		Z0C	€ 1.906 118.202 ден.	€ 1.906 118.202 ден.	
Алуминиумски фелни "Rosada" 7J x 17, црни, полирани, поклопци за алуминиумски фелни		Z0D	€ 1.906 118.202 ден.	€ 1.906 118.202 ден.	
Алуминиумски фелни "Teresina" 8J x 18, црни, полирани, поклопци за алуминиумски фелни		Z0F	€ 2.646 164.034 ден.	€ 2.646 164.034 ден.	
Алуминиумски фелни "Woodstock" 7J x 17, црни, полирани, поклопци за алуминиумски фелни		Z2S	€ 1.906 118.202 ден.	€ 1.906 118.202 ден.	
Челични фелни 7J x 17 со зголемено оттоварување за возила со 3.2t		Z2X	€ 758 46.976 ден.	€ 758 46.976 ден.	
Вкупна тежина	Челични фелни 6.5J x 16 со зголемено оттоварување	Z2Y	б.д. б.д.	б.д. б.д.	
	Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17 со зголемено оттоварување за возила со 3.2t, поклопци за алуминиумски фелни	Z7Z	€ 1.683 104.323 ден.	€ 1.683 104.323 ден.	
	Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, сребрени	Z3E	€ 630 39.045 ден.	€ 630 39.045 ден.	
	Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17, сребрени, поклопци за алуминиумски фелни	Z8F	€ 1.683 104.323 ден.	€ 1.683 104.323 ден.	
	Алуминиумски фелни "Springfield" 8J x 18, црни, поклопци за алуминиумски фелни	Z0A	€ 2.609 161.746 ден.	€ 2.609 161.746 ден.	
	Алуминиумски фелни "Springfield" 8J x 18, сребрени, поклопци за алуминиумски фелни	Z8I	€ 2.520 156.255 ден.	€ 2.520 156.255 ден.	
	Алуминиумски фелни "Palmerston" 8J x 18, црни, полирани, поклопци за алуминиумски фелни	Z3M	€ 2.646 164.034 ден.	€ 2.646 164.034 ден.	
	Гуми за сите сезони 235/55 R 17 103 H xl, со супер-намалено триење	J70	€ 166 10.295 ден.	€ 166 10.295 ден.	
	Зимски гуми 215/65 R 16 C 106/104 T	H1E	€ 347 21.505 ден.	€ 347 21.505 ден.	
	Зимски гуми 215/60 R 17 C 104/102 T	H3K	€ 166 10.295 ден.	€ 166 10.295 ден.	
Висок кров	Гуми за сите сезони 215/65 R 16 C 106/104T, со намалено триење	Q31	€ 166 10.295 ден.	€ 166 10.295 ден.	
	Гуми за сите сезони 215/60 R 17 C 109/107T, со намалено триење	Q33	€ 166 10.295 ден.	€ 166 10.295 ден.	
	Гуми за сите сезони 235/55 R 17 103N XL, со намалено триење	Q34	€ 166 10.295 ден.	€ 166 10.295 ден.	
	Индикатор за притисок во пневматичките	7K1	€ 64 3.965 ден.	€ 64 3.965 ден.	
	Зголемување на вкупната тежина - 3.000 кг	0WQ	€ 748 46.366 ден.	€ 748 46.366 ден.	
	Зголемување на вкупната тежина - 3.000 кг, појачано потпирање и амортизација, дозволено оттоварување на предната оска 1680 kg	Z4Q	€ 1.009 62.533 ден.	€ 255 15.786 ден.	
	3.2-т зголемена вкупна тежина со појачани 16-инчни челични бандажи 6.5J x 16	PG1	€ 1.520 94.257 ден.	€ 1.520 94.257 ден.	
	3.2-т зголемена вкупна тежина со појачани 17-инчни челични бандажи 7J x 17	PG2	€ 2.278 141.232 ден.	€ 2.278 141.232 ден.	
	Појачано потпирање напред и позади - само кај нормален покрив	1BJ	€ 232 14.413 ден.	€ 232 14.413 ден.	
	Појачано потпирање напред и позади - верзија за лоши патишта - само кај нормален покрив	1BB	€ 482 29.894 ден.	€ 482 29.894 ден.	
Надворешност	Блокирање на диференцијалот - само кај 4MOTION®	1Y4	€ 811 50.255 ден.	€ 811 50.255 ден.	
	Плуцачки пакет	9JC	€ 37 2.288 ден.	€ 37 2.288 ден.	
	Права помош и триаголник позади	1T3	€ 28 1.754 ден.	€ 28 1.754 ден.	
	(пластичен) во бела боја со задна дупла крилна врата со зелени прозори - кај долго растојание	ZD2	€ 1.611 99.900 ден.	€ 1.611 99.900 ден.	
	(пластичен) во бела боја со задна дупла крилна врата без прозори - кај долго растојание	ZD3	€ 1.587 98.375 ден.	€ 1.587 98.375 ден.	
	Браници во боја на возилото, ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото	PL4	€ 722 44.764 ден.	€ 722 44.764 ден.	
	Ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото	6FF	€ 46 2.822 ден.	€ 46 2.822 ден.	
	Металик	€ 817 50.636 ден.	€ 817 50.636 ден.		
	Металик со перл ефект	€ 817 50.636 ден.	€ 817 50.636 ден.		

\* - сервис, 0-опции, \*\* - на се вклучува, \*\*д.д. - без даноци

